

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ За период јануари - јуни 2021 година

АЛКАЛОИД АД Скопје, во периодот јануари-јуни 2021 година оствари позитивни финансиски резултати, искажани во неревидираните единечен и консолидиран биланс на успех.

### Сметководствени политики и методи на вреднување

Во 2021 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување на позициите во финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје.

### Вкупни приходи

Остварените единечни вкупни приходи во периодот јануари-јуни 2021 година изнесуваат 5.063.282 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2020 година бележат раст од 3%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 95%, имаат приходите остварени со продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2020 година бележат раст од 1%.

Остварените консолидирани вкупни приходи во периодот јануари-јуни 2021 година изнесуваат 6.453.784 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2020 година бележат раст од 3%. Во структурата на вкупните приходи, најголемо учество, 97%, имаат приходите остварени со продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2020 година бележат раст од 3%.

### Вкупни расходи

Остварените единечни вкупни расходи во периодот јануари-јуни 2021 година изнесуваат 4.407.068 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2020 година бележат раст од 2%.

Остварените консолидирани вкупни расходи во периодот јануари-јуни 2021 година изнесуваат 5.772.482 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2020 година бележат раст од 2%.

### Дивиденда

На 5 април 2021 година, на Годишното собрание на акционерите, е одобрена пресметка и исплата на бруто-дивиденда за 2020 година, во износ од 572.541 илјади денари, односно 360 денари нето за една акција.

### Инвестиции

Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари-јуни 2021 година изнесуваат 524.114 илјади денари.

### Обврски по основа на кредити

Вкупните консолидирани обврски по основа на кредити на 30.06.2021 година изнесуваат 1.644.254 илјади денари.

### Вработени

Во периодот јануари-јуни 2021 година во „Алкалоид“ се реализирани 121 нови вработувања во Р.С.Македонија. Со одлука на Управниот одбор на „Алкалоид“ АД Скопје, во март 2021 година е одобрен и исплатен регрес за користење годишен одмор за вработените во компанијата во висина од 100 % од просечната исплатена нето-плата од работник во претходните три месеци во Р.С.Македонија. Исплатениот надомест од вработен е во износ од 31.167 денари бруто, односно 28.050 денари нето. Групацијата „Алкалоид“ брои 2.479 вработени, од кои 1.909 се во базата во Скопје, а 570 се вработени во подружниците во странство.

**Поважни позиции од билансот на успех**

Остварените единечни и консолидирани резултати од работењето за периодот јануари-јуни 2021 година, структурата, динамиката и споредбите со остварувањата во претходната година се прикажани во следните табели:

**Единечни продажби на готови производи и услуги**

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2021		2020		Инд
	Износ	%	Износ	%	21/20
Домашен пазар	1.585.093	33	1.451.366	31	109
Странски пазар	3.203.667	67	3.288.779	69	97
<b>Вкупно:</b>	<b>4.788.760</b>	<b>100</b>	<b>4.740.145</b>	<b>100</b>	<b>101</b>

**Консолидирани продажби на готови производи и услуги**

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2021		2020		Инд
	Износ	%	Износ	%	21/20
Домашен пазар	2.196.876	35	2.048.161	34	107
Југоисточна Европа	2.152.426	34	2.093.762	35	103
Русија и други земји во ЗНД	643.343	10	501.443	8	128
Западна Европа (ЕУ и ЕФТА)	1.220.065	19	1.284.987	21	95
Други земји (САД, Турција и др.)	59.702	1	139.163	2	43
<b>Вкупно странски пазари</b>	<b>4.075.536</b>	<b>65</b>	<b>4.019.355</b>	<b>66</b>	<b>101</b>
<b>Вкупно:</b>	<b>6.272.412</b>	<b>100</b>	<b>6.067.516</b>	<b>100</b>	<b>103</b>

Од вкупните консолидирани продажби, 65% се остварени на странските пазари. Најголем пораст кај извозните пазари бележат продажбите остварени во Русија и другите земји од ЗНД (раст од 28%) и во земјите од Југоисточна Европа (раст од 3%).

Групи на производи	(Во 000 Ден)				
	2021		2020		Инд
	Износ	%	Износ	%	21/20
Антибиотици	1.103.592	18	909.090	15	121
ОТЦ препарати	1.283.701	20	1.376.602	23	93
Кардиолошки препарати	922.709	15	905.382	15	102
Невролошки препарати	875.748	14	809.608	13	108
Останати линии	603.880	10	552.605	9	109
<b>Вкупно производи - Алкалоид</b>	<b>4.789.630</b>	<b>76</b>	<b>4.553.287</b>	<b>75</b>	<b>105</b>
Трговска стока	668.251	11	640.801	11	104
Услуги и останати приходи	35.215	1	34.100	1	103
<b>Вкупно Фармација</b>	<b>5.493.096</b>	<b>88</b>	<b>5.228.188</b>	<b>86</b>	<b>105</b>
<b>Вкупно Хемија</b>	<b>178.719</b>	<b>3</b>	<b>157.943</b>	<b>3</b>	<b>113</b>
<b>Вкупно Козметика</b>	<b>480.126</b>	<b>8</b>	<b>479.103</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
<b>Вкупно Билкарство</b>	<b>120.471</b>	<b>2</b>	<b>202.282</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>Вкупно:</b>	<b>6.272.412</b>	<b>100</b>	<b>6.067.516</b>	<b>100</b>	<b>103</b>

**Поважни позиции од билансот на успех (продолжение)**

**Добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА)**

	(Во 000 Ден)				
	2021		2020		Инд 21/20
	Износ	% во Продажби	Износ	% во Продажби	
Единечна ЕБИТДА	1.065.700	22	944.488	20	113
Консолидирана ЕБИТДА	1.110.263	18	978.793	16	113

**Нето добивка**

	(Во 000 Ден)				
	2021		2020		Инд 21/20
	Износ	% во Продажби	Износ	% во Продажби	
Единечна Нето добивка	588.962	12	525.025	11	112
Консолидирана Нето добивка	583.524	9	511.911	8	114

Остварената единечна нето-добивка во 2021 година изнесува 588.962 илјади денари и во споредба со остварената во 2020 година бележи зголемување за 12%.

Остварената консолидирана нето-добивка во 2021 година изнесува 583.524 илјади денари и во споредба со остварената во 2020 година бележи зголемување за 14%.

**Бизнис-план за 2021 година**

Бизнис-планот за 2021 година, донесен со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, на Седницата одржана на 29.12.2020 година, предвидува инвестирање на околу 12% од консолидираните приходи од продажбите во материјални и во нематеријални средства, раст од 7% на консолидираните продажби во однос на 2020 година, како и раст од 7% на консолидираниот профит пред оданочување во однос на 2020 година.

Бизнис-планот за 2021 година е базиран на очекувањата, проекциите и на можностите на тековните и на новите пазари и производи, достапни за компанијата во моментот на изготвување на планот. Околностите и настаните во 2021 година, а со тоа и остварените резултати, може да варираат од прикажаните во Бизнис-планот.

**Очекувања за претстојниот период**

Во изминатиот период друштвото се соочи со голем број интерни и екстерни предизвици и новонастанати ризици, генерирани од пандемијата на КОВИД-19. Презедовме голем број мерки во досегашниот период, со цел неутрализирање на сите негативни ефекти, без притоа да се загрози здравјето на вработените и успешното работење на друштвото. Во претстојниот период, врвен приоритет и понатаму останува грижата за здравјето на вработените, како и одржувањето на тековната ликвидност, на финансиската стабилност и остварување на планските цели.